

CURRICULUM VITAE



Име: Јуртоски Филип
Дата на раѓање: 05.02.1992
Адреса: Архимедова 20, Прилеп, Р. Македонија
Телефон: 075 725 951
Е-пошта: fillip_jurtoski@hotmail.com
Образование: Завршено средно образование во СОУ „Ѓорче Петров во 2010 година во Прилеп, со 5.00 просек, насока медицински техничар.
Завршено факултетско образование на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, при Филозофскиот факултет во Скопје, насока Специјална едукација и рехабилитација со 9,48 просек, од 2010 до 2014
Изучување на постдипломски студии при Филозофскиот факултет, Институт за Дефектологија – Скопје, насока интелектуална попреченост и аутизам од 2014.

Работно искуство: Успешно остварено учество во организацијата и спроведувањето на првиот камп за деца со посебни потреби организиран од GAIA асоцијацијата во јули 2011 година, одржан во Струга и Охрид.
Успешно остварено учество на зимски камп за деца со посебни потреби организиран од GAIA асоцијацијата во февруари 2012 година, кој се одржа во Пониква, Р. Македонија.
За време на јули 2012 година спроведена практична активност во институцијата „Бања Банско“-Струмица.
Од септември до декември 2012 година, вклученост во процесот на инклузија на дете со аутизам при редовна настава во основно училиште
Од февруари до мај 2013 година, вклученост во работа со децата од СОС „Детско село“ – Скопје.
Успешно спроведена менторска програма како дел од проектот на UNICEF во времетраење од декември 2013 до јуни 2014 година.
Од јуни до септември 2014 година индивидуална работа со дете со аутизам.

Од септември 2014 година активно учество во процесот на инклузија на дете со секундарен аутизам при основно училиште како придружник за време на наставата.

Од декември 2014 година до мај 2015 година индивидуална работа со дете со проблеми во развој.

Од септември 2014 до јуни 2015 работа како воспитач во ДСД „Томе Стефановски – Сениќ“.

Од јануари 2015 година превземање на функцијата секретар на Македонското научно здружение за аутизам.

Јазици:

Високо ниво на разбирање, читање, пишување и зборување течно на Англискиот јазик

Компјутери:

Познавања од областа на компјутерските програми како MS office suite 2003/2007/2010, познавања на програми за статистичка обработка на податоци, интернет како и познавања на оперативните системи Windows XP/7.

Способности:

Комуникативност, трудољубивост, креативност, адаптивност, тимска работа, трпение, емпатија, точност, одговорност, организираност, флексибилност.